



04 Јуни, 2021
0.0376

- [Маркетинг](#)
- [Импресум](#)
- [Контакт](#)
- 
- 
- 



перорални капки
lactobacillus rhamnosus



КОРПОРАТИВНО
РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ

СИГУРНОСТА НА ВАШИТЕ
ВРАБОТЕНИ НА ПРВО МЕСТО



- [Корона](#)
- [Вирус](#)
- [Економија](#)
- [Финансии](#)
- [Македонија](#)
- [Агробизнис](#)
- [Анализа](#)
- [Мои пари](#)
- [Балкан](#)
- [Свет](#)
- [Стил](#)
- [Колумни](#)
- [Интервјуа](#)

[Search](#)

ЕФН го поддржа ЗНМ: Да се преиспита одлуката на судот за 27-ми април



Објавено во: [Македонија](#) 16 Април, 2021

Tweet

Share

На 27ми април 2017 година за време на протестот во Скопје кој што подоцна резултираше со упад од демонстрантите во зградата на Парламентот, вкупно 21 новинари беа под закана или им беше забрането да известуваат на местото на настанот. Еден од нив беше Горан Трпеноски кој вчера беше одбиен од Граѓанскиот суд во Скопје кој не му го призна статусот на новинар. [Европската федерација на новинари \(ЕФН\)](#) и нејзината членка, Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) го оспоруваат толкувањето на македонскиот суд и го повикуваат уште еднаш да ја разгледа својата одлука.

Горан Трпеноски известуваше за настаните на 27 април 2017 година за онлајн медиумот САКАМДАКАЖАМ.МК (sdk.mk). Откако кон него беа упатени закани се одлучи да поднесе тужба за попречување на правото за пристап до информации и нанесената психолошка штета. Вчера, во својата пресуда, судијката Јованка Спировска Панева објасни дека во тоа време Трпеноски не бил новинар затоа што работел за онлајн медиумот (sdk.mk), што според Законот за медиуми не се смета за медиум. Понатаму во оваа пресуда, судот не го признава правото на информација како уставно право.

ЕФН и ЗНМ сметаат дека со оваа пресуда се кршат европските правни стандарди за слобода на печатот, дефинирани од Европскиот суд за човекови права. Оваа пресуда ја прекрши и судската пракса на Апелациониот суд во Македонија со која се потврди дека не треба да им се ускрати позицијата на новинар на професионалците кои работат во интернет медиумите. ЕФН се приклучува на нејзината членка ЗНМ во барањето да се преиспита оваа пресуда со која се нарушува слободата на печатот.

Европската Федерација на Новинари (ЕФН) е најголемата организација на новинари во Европа, која застапува повеќе од 320,000 новинари во 72 новинарски организации во 45 држави.

Like 1

Tweet

Share

Можеби ќе ве интересира

[Бугарија издвојува 150 000 вакцини за Балканските земји, донира најмногу од „Астра Зенека“](#)

Бугарија издвојува 150 000 вакцини за Балканските земји, донира најмногу од „Астра Зенека“



[Креативност која инспирира и мотивира: Како настана новиот „Еко-двор“ во „Вера Циривири - Трена“](#)

Креативност која инспирира и мотивира: Како настана новиот „Еко-двор“ во „Вера Циривири - Трена“



[Заев за португалскиот предлог: Добра основа за договор со Софија](#)

Заев за португалскиот предлог: Добра основа за договор со Софија



[ЌЕ СЕ ЛЕТА СКОПЈЕ-МОСКВА: По 20 години Македонија и Русија се поврзуваат повторно по воздушен пат](#)

ЌЕ СЕ ЛЕТА СКОПЈЕ-МОСКВА: По 20 години Македонија и Русија се поврзуваат повторно по воздушен пат



[Кои се двата најголеми душмани на Источна Македонија?](#)

Кои се двата најголеми душмани на Источна Македонија?



[Длеми тврди дека само Али Ахмети знае што ќе соопшти на 5 јуни](#)

Адеми тврди дека само Али Ахмети знае што ќе соопшти на 5 јуни



[Апасиев: На следните избори ќе имаме многу повеќе пратеници и многу повеќе ресурси за блокада](#)

Апасиев: На следните избори ќе имаме многу повеќе пратеници и многу повеќе ресурси за блокада




[ФАКТОР НА ДЕНОТ: ДУИ најави изненадување, Заев вели дека тоа ќе биде добра работа за државата](#)


ФАКТОР НА ДЕНОТ: ДУИ најави изненадување, Заев вели дека тоа ќе биде добра работа за државата



[НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ: Детектирани 659 лица-фантоми](#)

НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ: Детектирани 659 лица-фантоми





Најчитани вести

[Турист во Солун е приклучен на апарати, а во Грција влегол со негативен тест](#)



Турист во Солун е приклучен на апарати, а во Грција влегол со негативен тест



[СЕ ЗАОСТРУВААТ ПРАВИЛАТА: Ако сакате да пренесете повеќе готовина преку граница на ЕУ имајте го на ум ова](#)

СЕ ЗАОСТРУВААТ ПРАВИЛАТА: Ако сакате да пренесете повеќе готовина преку граница на ЕУ имајте го на ум ова

[МАКЕДОНИЈА ИМА СРЕЌА ШТО ГО НАЈДЕ, БЕЗ ТАКОВ „НАЛУДНИЧАВ“ ПОЛИТИЧАР ЌЕ БЕВМЕ ЦРНА ДУПКА - новинарот Чомовски за](#)



[премиерот Заев](#)

МАКЕДОНИЈА ИМА СРЕЌА ШТО ГО НАЈДЕ, БЕЗ ТАКОВ „НАЛУДНИЧАВ“ ПОЛИТИЧАР ЌЕ БЕВМЕ ЦРНА ДУПКА - новинарот Чомовски за премиерот Заев

[ЗАЕВ ЗА ШПЕКУЛАЦИИТЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА СКОПЈЕ ОД ДУИ: Да не додаваме шлагче, црешка и да правиме торта, ќе соопшти ДУИ во](#)



[сабота](#)

ЗАЕВ ЗА ШПЕКУЛАЦИИТЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА СКОПЈЕ ОД ДУИ: Да не додаваме шлагче, црешка и да правиме торта, ќе соопшти ДУИ во сабота



[КАКО НИШТО ДА НЕ СЕ СЛУЧИЛО: Што направи Чедомир Јовановиќ по демолирање на локал за брза храна](#)

КАКО НИШТО ДА НЕ СЕ СЛУЧИЛО: Што направи Чедомир Јовановиќ по демолирање на локал за брза храна



[Што бара Радев од Македонија?](#)

Што бара Радев од Македонија?



[За телото на давеник пронајдено во Грција се препоставува дека е на Илија Минов од Гевгелија](#)

За телото на давеник пронајдено во Грција се препоставува дека е на Илија Минов од Гевгелија



[ДУИ и Али Ахмети подготвуваат изненадување на 5 јуни](#)

ДУИ и Али Ахмети подготвуваат изненадување на 5 јуни



[ДА НЕМА ОРА, ДА НЕМА „ВОВЧИЊА“, НИТУ ПРЕГРАТКИ - угостителите, сепак, ќе им дадат шанса на „новите“ свадби](#)

ДА НЕМА ОРА, ДА НЕМА „ВОВЧИЊА“, НИТУ ПРЕГРАТКИ - угостителите, сепак, ќе им дадат шанса на „новите“ свадби

Колумни



[Политиката е уметност на невозможното](#)

Политиката е уметност на невозможното



[Македонскиот сојузник и бизнис партнер - Германија](#)

Македонскиот сојузник и бизнис партнер - Германија



[Ниту САД се Јупитер, ниту Белорусија е бик](#)

Ниту САД се Јупитер, ниту Белорусија е бик



- [Останати линкови](#)
- [RSS Вести](#)
- [Политика за приватност](#)

Сите написи се користат само за лично информирање.
Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.
© 2021 ФАКТОР